

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 3) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 22 shkurt 2021, miratoi

RREGULLORE

TË NDRYSHIMIT TË RREGULLORES SË LICENCAVE

Neni 1

Në Rregulloren e Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20) në SHTOJCËN 1 Pjesa 1, pika 3) fshihet.

Në pjesën 10 nënpjesa 10.1, pika 11) fshihet.

Në nënpjesën 10.3, pika 9) fshihet.

Në pjesën 11 nënpjesa 11.1, pika 10) fshihet.

Në nënpjesën 11.3 pika 9) fshihet.

Në Shtojcën 2 formularët KL 1, KL 10.1, KL 10.3, KL 11.1, KL 11.3 dhe KL 22, zëvendësohen me formularë të rinj KL 1, KL 10.1, KL 10.3, KL 11.1, KL 11.3 dhe KL 22, të cilët janë dhënë në shtojcë dhe e cila është pjesë përbërëse e kësaj rregullore.

Neni 2

Kjo rregullore hyn në fuqi një ditë pas ditës së publikimit të saj në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Nr. 01-261/1

22 shkurt 2021

Zëvendëskryetari i

**Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut**

Enver Elmazi

Shtojcë: Formulari KL 1, KL 10.1, KL 10.3, KL 11.1, KL 11.3 dhe KL 22

ARSYETIM



Në Rregulloren e Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20) është rregulluar ashtu që në procedurën e dërgimit të kërkesës për

marrjen e licencës së kryerjes së disa veprimtarive energjetike, duhet që parashtuesi të dërgojë certifikatë për standardin MKC EN ISO/IEC 27001 të implementuar për menaxhimin me sigurinë e informatave.

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni Rregullator i Energjetikës), me institucionet kompetente, në mënyrë aktive ka punuar në vendosjen e obligimeve ligjore të kryerësve të veprimtarive energjetike sa i përket sigurisë së internetit.

Në periudhën e kaluar, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës janë vënë dispozita në Propozim-Ligjin e Ndryshimit dhe Plotësimit e Ligjit të Energjetikës*, me të cilat Komisioni Rregullator i Energjetikës, autorizohet të përcaktojë akt në lidhje me sajber sigurinë, në të cilin mes tjerash do të përcaktohen edhe kornizat kohore për implementimin e standardit MKC EN ISO/IEC 27001, për menaxhimin me sigurinë e informatave. Për këtë shkak në Rregulloren e Licencave fshihen dispozitat për zbatimin e këtij standardi, respektivisht, fshihet obligimi i parashtuesit për lëshimin e licencës përkatëse, që në procedurën e marrjes së licencës, të dërgojnë edhe certifikatën e standardit të implementuar MKC EN ISO/IEC 27001 për menaxhimin me sigurinë e informatave.

Образец БЛ 1

| | | |
|--|--|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија</p> | <h3 style="margin: 0;">БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА</h3> |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Република Северна Македонија</p> |
| <p>1. Податоци за Барателот:</p> <p>Назив:</p> <p>Седиште:</p> <p>Е-пошта (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот:</p> <p>Име и презиме:</p> <p>Телефон:</p> <p>Е-пошта (e-mail):</p> | <p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика</p> | |
| 3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца | години | |
| <p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____</p> | | |
| <p>5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)</p> | | |
| <p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија</p> <p><input type="checkbox"/> имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,</p> <p><input type="checkbox"/> за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,</p> <p><input type="checkbox"/> организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,</p> | | |

- географска локација на објектите (ГИС),
- еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти,
- табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A),
- табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA),
- табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на централата и за приклучокот,
- табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот,
- табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучок,
- табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh),
- максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години,
- опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ),
- систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот,
- список и опис на функции на софтверот,
- табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго),
- преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува
- податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји.

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста



ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 10.1

| | | |
|---|--|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија</p> | <p style="font-weight: bold; font-size: large;">БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА</p> |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Република Северна Македонија</p> |
| <p>1. Податоци за Барателот:</p> <p>Назив:</p> <p>Седиште:</p> <p>Е-пошта (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот:</p> <p>Име и презиме:</p> <p>Телефон:</p> <p>Е-пошта (e-mail):</p> | <p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика</p> | |
| <p>3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца</p> | <p>_____ години</p> | |
| <p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____</p> <p>_____</p> | | |
| <p>5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)</p> | | |
| <p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија</p> <p><input type="checkbox"/> имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето</p> <p><input type="checkbox"/> одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон</p> | | |

- договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон
- водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ)
- основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- документ за монтажа на мерна опрема
- решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ХЕЦ

- назив на ХЕЦ
- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- податоци за опрема:
 - производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,
 - турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ

- назив на ТЕЦ
- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- податоци за опрема:
 - производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,
 - парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,
 - парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ

- назив на МХЕЦ
- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ

- назив на ВЕЦ
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години
- податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор
- очекувано производство на електрична енергија

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ

- назив на ФЕЦ
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ
- податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор
- годишно сончево зрачење на таа локација
- очекувано производство на електрична енергија

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса

- назив на термоелектроцентралата на биомаса
- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса
- податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво
- податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот
- податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогаз

- назив на термоелектроцентралата на биогаз
- еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- технолошка шема на термоелектроцентралата на биогаз
- општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво
- податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот
- податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

НАПОМЕНА:



- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство

ЗАБЕЛЕШКА**Датум:**

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 10.3

| | | |
|--|--|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија</p> | <p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА</p> |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Република Северна Македонија</p> |
| <p>1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):</p> | <p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика</p> | |
| <p>3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца</p> | | <p>години</p> |
| <p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____</p> | | |
| <p>5. Евидентен број на привремената лиценца</p> | | |
| <p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија</p> <p><input type="checkbox"/> имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца</p> <p><input type="checkbox"/> анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изминат рок</p> | | |

- одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект
- основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект
- документ за монтажа на мерна опрема
- решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство



ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 11.1

| | | |
|--|--|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија</p> | <p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА</p> |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Република Северна Македонија</p> |
| <p>1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):</p> | <p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика</p> | |
| <p>3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца</p> | | <p>години</p> |
| <p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____</p> | | |
| <p>5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)</p> | | |
| <p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија</p> <p><input type="checkbox"/> имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста</p> <p><input type="checkbox"/> одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон</p> | | |

- основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија
- решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа
- решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- географска локација на објектите (ГИС)
- основни технички карактеристики на комбинираната постројка
- еднополна струјна шема
- планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)
- локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија
- локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста



ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 11.3

| | | |
|---|--|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија</p> | <p>БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА</p> |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Република Северна Македонија</p> |
| <p>1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):</p> | <p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика</p> | |
| <p>3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца</p> | | <p>години</p> |
| <p>4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____</p> | | |
| <p>5. Евидентен број на привремената лиценца</p> | | |
| <p>6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето)</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојност на податоците и приложената документација</p> <p><input type="checkbox"/> овластување за доставување на податоци и изјава за веродостојност на доставените податоци и информации</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ</p> <p><input type="checkbox"/> уверение за платени даноци и придонеси од УЈП</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност</p> <p><input type="checkbox"/> информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија</p> <p><input type="checkbox"/> имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца</p> <p><input type="checkbox"/> проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект</p> <p><input type="checkbox"/> основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект</p> | | |

- одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија
- решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа
- решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)
- локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија
- локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста



ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 22

| | | |
|--|---|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: small;">Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија</p> | <h3 style="margin: 0;">БАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ</h3> |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Република Северна Македонија</p> |
| <p>1. Податоци за Барателот:</p> <p>Назив:</p> <p>Седиште:</p> <p>Е-пошта (e-mail):</p> <p>2. Лице за контакт определено од Барателот:</p> <p>Име и презиме:</p> <p>Телефон:</p> <p>Е-пошта (e-mail):</p> | <p>Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика</p> | |
| <p>3. Енергетска дејност за која се бара менување на лиценца</p> <p><input type="checkbox"/> пренос на електрична енергија</p> <p><input type="checkbox"/> пренос на природен гас</p> <p><input type="checkbox"/> производство на електрична енергија</p> <p><input type="checkbox"/> регулирано производство на топлинска енергија</p> <p><input type="checkbox"/> производство на топлинска енергија</p> <p><input type="checkbox"/> комбинирано производство на електрична и топлинска енергија</p> <p><input type="checkbox"/> преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати</p> <p><input type="checkbox"/> производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива</p> <p><input type="checkbox"/> трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт</p> | | |
| <p>4. Евидентен број на лиценцата</p> | | |
| <p>5. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | |
| 1. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА | | |
| <p>1.1. Краток опис на капацитетот за кој се намалува лиценцата и причините за намалувањето _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | |
| <p>1.2. Потребна документација</p> <p><input type="checkbox"/> изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација</p> <p><input type="checkbox"/> доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ</p> <p><input type="checkbox"/> тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија</p> <p><input type="checkbox"/> историјат со промени издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија</p> | | |

2. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ ИЛИ ПРЕНАМЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА

2.1. Краток опис на капацитетот за кој се зголемува лиценцата и причините за зголемувањето _____

и/или краток опис на резервоарот (со ознака од имотен лист), назнака од кој во кој дериват се врши пренамената и причини за пренамена на резервоарот (се пополнува само при пренамена) _____

2.2. Потребна документација (се пополнува за сите дејности)

- изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација
- доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
- тековна состојба издадена од ЦР на РСМ
- историјат со промени издаден од ЦР на РСМ
- информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ
- потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ
- потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ
- уверение за платени даноци и придонеси од УЈП
- потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност
- потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност
- информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија

2.2.1 се пополнува само за пренос на електрична енергија

- имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,
- за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,
- географска локација на објектите (ГИС),
- еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти,
- табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A),
- табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA),
- табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на централата и за приклучокот,
- табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот,
- табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучок,

- табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh),
- максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години,
- опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ),
- систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот,
- список и опис на функции на софтверот,
- табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго),
- преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува
- податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји.

2.2.2 се пополнува само за пренос на природен гас

- имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,
- за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,
- географска локација на објектите (ГИС),
- основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и друго на магистралните водови и разводните гранки)
- главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, со легенда)
- табеларен преглед на главните мерно регулациски станици со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)
- номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во $\text{m}^3/\text{година}$
- табеларен преглед на мерните регулациски станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)
- планирани технички загуби во системот ($\text{m}^3/\text{година}$)
- опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ)
- систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот
- табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и друго)
- опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас
- податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји.

2.2.3 се пополнува само за производство на електрична енергија

- имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето
- одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,
- овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон

договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон

водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ)

основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти

одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон

документ за монтажа на мерна опрема

решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа

организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста

2.2.3.1 се пополнува само за производство на електрична енергија од ХЕЦ

назив на ХЕЦ

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

податоци за опрема:

- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,
- турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
- блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.3.2 се пополнува само за производство на електрична енергија од ТЕЦ

назив на ТЕЦ

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

податоци за опрема:

- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,
- парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,
- парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.3.3 се пополнува само за производство од МХЕЦ

назив на МХЕЦ,

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,

податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.3.4 се пополнува само за производство од ВЕЦ

назив на ВЕЦ

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор

очекувано производство на електрична енергија

2.2.3.5 се пополнува само за производство од ФЕЦ

назив на ФЕЦ

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ

податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор

годишно сончево зрачење на таа локација

очекувано производство на електрична енергија

2.2.3.6 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биомаса

назив на термоелектроцентралата на биомаса

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса

податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

2.2.3.7 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биогаз

назив на термоелектроцентралата на биогаз

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

технолошка шема на термоелектроцентралата на биогаз

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.4 се пополнува само за регулирано производство на топлинска енергија и производство на топлинска енергија

- имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,
- овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика
- основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- географска локација на објектите (ГИС)
- инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел
- планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана
- локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа
- решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа

2.2.5 се пополнува само за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

- имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон
- овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон
- основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија
- решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа
- решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија
- организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- географска локација на објектите (ГИС)
- основни технички карактеристики на комбинираната постројка
- еднополна струјна шема
- планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)

локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија

локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната

2.2.6 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива и трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³

основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти

правилник за заштита од пожари и експлозии со согласност од Дирекцијата за заштита и спасување

елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина

одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон

табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект

решение за верификација на мерило/а (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија

претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи

записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,

организациона структура на барателот

доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати,
2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за:
 - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,
 - техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари,
 - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари,
 - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати,
3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.

2.2.6.1 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати

основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта

географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта и нафтени деривати, со легенда

технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи

инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта (ton/година)

планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година)

планирани годишни количини на нафтени деривати, поделно по видови (ton/година)

2.2.6.2 се пополнува само за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива

географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат за намешување, со легенда

шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата

број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините

2.2.6.3 се пополнува само за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

табеларен преглед со број и капацитет (m^3) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари

табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со биогорива, за секој дериват поделно (litar/година или kg/година)

2.2.6.3.1 се пополнува само за трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ

технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има Решение за исполнување на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,

решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка инспекција.

2.2.6.3.2 се пополнува само за трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1)

одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста
- * техничката и дополнителната документација што се доставува во постапката се однесува само на капацитетот за кој се менува лиценцата

ЗАБЕЛЕШКА _____

Датум:

М.П

Овластено лице

(потпис)